

Врз основа на член 9 став (3), член 10 и член 24 став (1) точка 1) од Законот за забрана на нефер трговски практики во синцирот на снабдување со земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.66/24), Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата, во состав: М-р. Борче Размоски – претседател, М-р. Малинка Силјановска Николиќ, Александар Тргачевски, Никола Трајчевски и Valon Elezi – членови, постапувајќи во постапката поведена по службена должност, со заклучок бр. ПП 13-101/5 од 10.10.2025 година против Друштво за производство, трговија и услуги Супертрејд - дооел Скопје, со седиште на бул. 8-ми Септември бр.20/4-ДП1, Скопје, Република Северна Македонија, со ЕДБ 4030991106643 и ЕМБС 4258339, претставувано од управителот Снежана Стајиќ, на седница одржана на ден 09.01.2026 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

- 1) Се утврдува дека Друштво за производство, трговија и услуги Супертрејд - дооел Скопје, со седиште на бул. 8-ми Септември бр.20/4-ДП1, Скопје, Република Северна Македонија, со ЕДБ 4030991106643 и ЕМБС 4258339, со жиро сметка 200003383914832 во Стопанска Банка АД Скопје, претставувано од управителот Снежана Стајиќ, сторило прекршок од член 26 став (1) точка 1) од Законот, а во врска со член 7 ставови (3), (4) и (5) од Законот, за што му се изрекува глоба во износ од 10.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната Банка на Северна Македонија на денот на уплатата.
- 2) Се утврдува дека согласно член 26 став (2) од Законот, на одговорното лице (Управител) во правното лице Друштво за производство, трговија и услуги Супертрејд - дооел Скопје, со седиште на бул. 8-ми Септември бр.20/4-ДП1, Скопје, Република Северна Македонија, со ЕДБ 4030991106643 и ЕМБС 4258339, Снежана Стајиќ со живеалиште на Орце Николов бр. 182-1/22, Скопје, Република Северна Македонија, му се изрекува глоба во износ од 350,00 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната Банка на Северна Македонија на денот на уплатата.
- 3) Глобата од точка 1) и точка 2) од ова решение, сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840xxx¹07337 - глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач – НБРСМ и до Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави доказ/примерок од извршената уплата на глобата во рок од 15 дена од извршената уплата. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

¹ Се наведува ознаката на општината согласно Списокот на општини со ознаки во Република Македонија, кој е составен дел на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи (Службен весник на Р.М. бр.8/06)

Образложение

На 12.09.2025 година, на седница на Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: „КОП”), врз основа на член 19 став (1) од Законот за забрана на нефер трговски практики во синцирот на снабдување со земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на РСМ, бр. 66 од 20.03.2024 година”), (во понатамошниот текст: „Законот”), беше донесен Заклучок бр. 13-101/1 од 12.09.2025 година, за прибавување на докази на лице место во правното лице Друштво за производство, трговија и услуги Супертрејд - дооел Скопје, со седиште на бул. 8-ми Септември бр.20/4-ДП1, Скопје, Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: „Супертрејд”), поради постоење на сознание дека истите поседуваат предмети, исправи или друга документација или има сознанија кои можат да бидат од значење за утврдување на прекршок.

За време на вршењето на дејствијата во Супертрејд, предвидени со Член 19 од Законот, овластените лица од Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: „Комисијата”) се претставија и легитимираа пред присутните претставници на Супертрејд и предадоа една копија од Заклучокот за прибавување податоци на лице место.

На прашање дали на бензиските пумпи на претпријатието Супертрејд има прехранбени производи, овластените лица на претпријатието одговорија позитивно.

На прашање дали се запознаени со Законот за нефер трговски практики, овластените лица на претпријатието одговорија дека не се во целост запознаени со Законот.

На прашање дали Супертрејд со своите добавувачи на прехранбени производи има склучено договори за деловна соработка, овластените лица од претпријатието одговорија дека не се целосно сигурни дека со сите добавувачи имаат склучено такви договори. Овластените лица од Супертрејд се обврзаа да проверат дали имаат склучено договори со сите добавувачи на прехранбени производи и во рок од седум дена со допис да ја известат Комисијата.

На прашање дали Супертрејд води регистар на добавувачи на производи коишто се опфатени со Законот за нефер трговски практики, Супертрејд одговори дека таков регистар водат нивните подружници - бензиски пумпи, но истите се збирни со сите нивни добавувачи. Прочистена листа беше доставена на самиот увид.

Од страна на овластените лица од Комисијата беше побарано да се достават договорите за деловна соработка/договори за снабдување со земјоделски и прехранбени производи со добавувачите: Вивакс ДОО, Гранд Експорт, Мако Маркет и Прилепска Пивара. Претставниците на Комисијата беа известени дека производите на Прилепска Пивара се доставуваат преку фирмата Оскар М и затоа имаат склучен договор директно со оваа фирма. Супертрејд беше задолжен во рок од 7 дена да достави копија верна на оригиналот од овие договори.

Исто така, од страна на овластените лица од Комисијата беше побарано да се достават фактури од следните добавувачи: Вивакс ДОО, Гранд Експорт, Мако Маркет и Прилепска Пивара преку Оскар М, за период од 01.10.2024 година до 20.10.2024 година и тоа по две фактури од секој добавувач. Исто така од страна на овластените лица на Комисијата беа

побарани докази за плаќање на горенаведените фактури и Супертрејд беше обврзан истите да ги достави во рок од 7(седум) дена.

На прашање дали фактурите се плаќаат во законски предвидениот рок од 60 дена, овластените лица од Супертрејд одговорија дека поголемиот дел од фактурите се плаќаат во законски предвидениот рок и голем дел од своите обврски за плаќање Супертрејд ги регулираат со компензација. Поголем дел од добавувачите на прехранбени производи вршат набавка на гориво од бензиските пумпи на Супертрејд.

На прашање дали за плаќање на фактурите, Супертрејд има систем за затворање на конкретни фактури по доспеаност, таканаречено затворање на ставки, преставникот на Супертрејд одговори дека фактурите се затвораат по старост.

Од Супертрејд, на лице место беше доставена листа на добавувачи на прехранбени и земјоделски производи, а за сите останатите побарани документи Супертрејд беше задолжен истите да ги достави до Комисијата во рок од 7 (седум) дена.

За извршените разговори и побараните податоци од Супертрејд, овластените лица од Комисијата водеа Записник ПП 13-101/2 од 12.09.2025 година, а за прибавената документација на лице место беше составена потврда за одземена документација ПП 13-101/3 од 12.09.2025 година.

На 19.09.2025 година, со допис 13-101/4, Супертрејд достави до КОП податоци побарани при вршењето на увидот на лице место, и тоа:

- Договори за снабдување на земјоделски и прехранбени производи / Договори за купопродажба на производи со: Вивакс доо, Гранд - Експорт дооел, Макомаркет доо и Оскар М дооел.
- Финансиски картички на фирма – аналитика за период 01.01.2024-31.12.2024 година од konto 220 со: Вивакс доо, Гранд експорт дооел, Макомаркет доо и Оскар М дооел.
- Фактури-Испратници од фирмите: Вивакс доо, Гранд - Експорт дооел, Макомаркет доо и Оскар М дооел.
- Докази за плаќање/изводи од банка за доставените Фактури-Испратници за следните добавувачи: Вивакс доо, Гранд експорт дооел, Оскар М дооел и
- Изјави за компензација како доказ за пребивање на обврски со фирмата: Макомаркет доо.

Согласно анализа на доставените податоци од страна на Супертрејд со дописот 13-101/4 од 19.09.2025 година, КОП утврди дека:

- Еден од доставените договори кои Супертрејд ги има склучено со претходно наведените добавувачи, конкретно - Договорот за купопродажба на производи со гаранција (солидарна) помеѓу Супертрејд и ДТПУ Оскар М дооел од 09.01.2024 година, а заверен од страна на Оскар М под бр. 09-180 од 09.01.2024 година и заверен од страна на Супертрејд под бр. 0307-118 на 08.02.2024 година, не е во согласност со законски пропишаните форма и содржина на договорот за снабдување на земјоделски и прехранбени производи и забрана на нефер трговска практика предвидена во Член 7 од

Законот. Доставениот Договор склучен помеѓу Супертрејд и ДТПУ Оскар М доел склучен на 09.01.2024 година, е склучен пред 20.03.2024 година, т.е. пред стапувањето на сила на Законот објавен во („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.66/24) од 20.03.2024 година и истиот не ги содржи задолжителните одредби согласно член 7 од Законот.

Од увидот во доставениот Договор, КОП исто така утврди дека доставениот Договор помеѓу Супертрејд и ДТПУ Оскар М содржи и дефинирани услови на деловна соработка кои се сметаат за забранети согласно одредбите од член 7 став (6), (7), (8) и (9) од Законот. Истото претставува евентуален прекршок согласно член 26 став 1 точка (1) и/или точка (2) од Законот.

На 10.10.2025 година, на седница на КОП беше донесен Заклучок за поведување на прекршочна постапка ПП бр. 13-101/5 од 10.10.2025 година против Супертрејд, заради тоа што сторило евентуален прекршок од член 26 став (1) точка 1) и/или точка 2) од Законот. Заклучокот за поведување на прекршочна постапка ПП бр. 13-101/5 од 10.10.2025 година, беше доставен до Супертрејд со Допис ПП бр. 13-101/6 од 10.10.2025 година. Со заклучокот од Супертрејд беше побарано да достави до КОП оригинал или заверена копија од тековната состојба на субјектот.

На 24.10.2025 година, од страна на Супертрејд до КОП беше доставена оригинална тековна состојба на субјектот со Допис ПП бр. 13-101/7 од 24.10.2025 година.

На 17.12.2025 година, од страна на Супертрејд беше доставен до КОП - Одговор на Заклучокот за поведување на прекршочна постапка со ПП бр. 13-101/8 од 17.12.2025 година. Во одговорот е наведено дека Супертрејд во целост ги уважува наводите од Заклучокот за поведување на прекршочна постапка ПП бр. 13-101/5 од 10.10.2025 година. Супертрејд наведува и дека при извршениот увид и последователната анализа од страна на Комисијата е утврден пропуст во поглед на договорот склучен помеѓу Супертрејд и Оскар М доел Скопје, кој не ги содржел сите задолжителни елементи согласно член 7 и член 8 од Законот, што можело да создаде впечаток за постоење на нефер трговски практики.

Понатаму, како што е наведено во Одговорот од страна на Супертрејд, во меѓувреме двете страни пристапиле кон изготвување и потпишување на нов договор за снабдување, т.е. договор склучен во писмена форма и кој ги содржи сите задолжителни договорни елементи согласно член 7 од Законот и во кој на јасен и недвосмислен начин се дефинирани правата и обврските на договорните страни. Во истиот договор, од страна на Супертрејд е наведено дека не се содржани одредби кои би можеле да се квалификуваат како нефер трговски практики во смисла на забраните од член 8 од Законот, односно не се предвидени едностранни измени условите, неоправдани такси, компензации или други ограничувања на добавувачот кои би биле резултат на значителна преговарачка моќ на купувачот.

На 26.12.2025 година, согласно анализа на дотогаш прибавените информации/податоци, на седница на КОП беше донесено - Известување за утврдена фактичка состојба ПП бр. 13-101/9 од 26.12.2025 година. Известувањето за утврдена фактичка состојба беше доставено до Супертрејд со Допис ПП 13-101/10 од 26.12.2025 година.

На 09.01.2026 година, Супертрејд достави до КОП – Писмено изјаснување по Известувањето за утврдена фактичка состојба ПП бр. 13-101/9 од 26.12.2025 година. во своето изјаснување, Супертрејд ја потврдува констатираната фактичка состојба по однос на неусогласеноста на договорот склучен со Оскар М Дооел и посочува дека со нивното изјаснување доставуваат копија од нов – Договор за деловна соработка од 25.09.2025 година, кој по својата содржина и форма ги исполнува одредбите согласно член 7 и 8 од Законот. Исто така, Супертрејд посочува дека приходот од продажба на прехранбени и земјоделски производи преставува многу мал дел од вкупниот обем на работењето на друштвото како и тоа дека истото во текот на целата постапка ефективно соработување со КОП.

Имајќи ги во предвид сите прибавени податоци и информации во текот на постапката, КОП утврди дека Супертрејд не постапува согласно задолжителните одреби од Законот, а ваквото однесување на Супертрејд преставува прекршок согласно член 26 став (1) точка 1) од Законот, а во врска со член 7 ставови (3), (4) и (5) од Законот.

Во врска со погоре наведеното, КОП заклучи дека:

- Супертрејд во улога на купувач, имал деловна соработка со добавувачот на земјоделски и прехранбени производи Оскар – М Дооел увоз-извоз Струмица, без склучен договор во писмена форма кој ги содржи сите услови кои се неопходни за уредување на деловниот однос меѓу договорните страни. КОП го утврди прекршувањето на задолжителните одредби од Законот со увид во Договорот за купопродажба на производи со гаранција (солидарна) помеѓу Супертрејд и ДТПУ Оскар М дооел од 09.01.2024 година, а заверен од страна на Оскар М под бр. 09-180 од 09.01.2024 година и заверен од страна на Супертрејд под бр. 0307-118 на 08.02.2024 година.

Согласно член 7 став (1) од Законот, договорот за снабдување на земјоделски и прехранбени производи меѓу добавувачот и купувачот мора да биде склучен во писмена форма пред испорака на земјоделски или прехранбени производи.

Согласно член 7 став (2) од Законот, договорот од ставот (1) на овој член мора да ги содржи сите услови кои се неопходни за уредување на деловниот однос меѓу добавувачот и купувачот како договорни страни.

Согласно член 7 став (3) од Законот, покрај условите од ставот (2) на истиот член, во договорот за снабдување од ставот (1) на истиот член, мора на јасен и недвосмислен начин

да бидат утврдени и општите деловни услови меѓу договорните страни, кои не смеат да содржат одредби кои се сметаат за нефер трговски практики согласно со член 8 од овој закон.

Согласно член 7 став (4) од Законот, со општите деловни услови од ставот (3) на овој член се утврдуваат условите за продажба и купување, правата и обврските на добавувачот и правата и обврските на купувачот, обезбедување на побарувањата на добавувачот, правата и обврските на добавувачот и на купувачот, во случај кога купувачот ќе го раскине договорот, размената на информациите, измената на општите услови, виша сила, решавање спорови, заштита на личните податоци и доверливост.

Согласно член 7 став (5) од Законот, со општите деловни услови од ставовите (3) и (4) на овој член се обврзувачки за договорните страни од ставот (1) на овој член.

Постоењето на деловна соработка меѓу купувачот Супертрејд и добавувачот Оскар – М Доел увоз-извоз Струмица без постоење на договор во кој на јасен и недвосмислен начин се утврдени општите деловни услови меѓу договорните страни и кој по својата форма и содржина одговара на одредбите предвидени со член 7 од Законот, преставува прекршок од член 26 став (1) точка 1) од Законот, а во врска со членот 7 ставови (3), (4) и (5) од Законот.

Согласно член 26 став (1) точка 1) од Законот, КОП на правното лице ќе му изрече глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за микротрговец, глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 6.000 до 12.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и глоба во износ од 10.000 до 20.000 евра во денарска противвредност за голем трговец, ако во договорот за снабдување на јасен и недвосмислен начин не се утврдени општите деловни услови меѓу договорните страни, согласно со членот 7 ставови (3), (4) и (5) од Законот.

Согласно член 26 став (2) од Законот, КОП на одговорното лице во правното лице за дејствата од ставот (1) на истиот член, ќе му изрече глоба во износ од 50 до 100 евра во денарска противвредност за микротрговец, глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност за мал трговец, глоба во износ од 200 до 350 евра во денарска противвредност за среден трговец и глоба во износ од 350 до 500 евра во денарска противвредност за голем трговец.

Согласно член 28 став (1) од Законот, во одмерувањето на износот на глобата, КОП ќе ги земе во предвид тежината на прекршокот, времетраењето на прекршокот и опсегот на повредата и последиците предизвикани со прекршокот.

Согласно член 28 став (2) од Законот, КОП при одмерување на глобата најпрво определува основен износ на глобата, а потоа истиот го приспособува, земајќи ги предвид олеснителните или отежнителните околности.

Согласно член 28 став (3) точка 2) од Законот, КОП при одмерување на глобата го зема во предвид фактот дека сторителот на прекршокот ефективно соработуваше со КОП.

КОП утврди дека согласно член 26 став (1) точка 1) од Законот, на правното лице Друштво за производство, трговија и услуги Супертрејд - дооел Скопје, со седиште на бул. 8-ми Септември бр.20/4-ДП1, Скопје, Република Северна Македонија со ЕДБ 4030991106643 и ЕМБС 4258339, со жиро сметка 200003383914832 во Стопанска Банка АД Скопје, ќе му изрече глоба во износ од 10.000,00 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната Банка на Северна Македонија на денот на уплатата.

Исто така, КОП утврди дека согласно член 26 став (2) од Законот, на одговорното лице (Управител) во правното лице Друштво за производство, трговија и услуги Супертрејд - дооел Скопје, со седиште на бул. 8-ми Септември бр.20/4-ДП1, Скопје, Република Северна Македонија со ЕДБ 4030991106643 и ЕМБС 4258339, Снежана Стајик со живеалиште на адреса Орце Николов бр. 182-1/22, Скопје, Република Северна Македонија, ќе му изрече глоба во износ од 350,00 евра во денарска противвредност по среден курс на Народната Банка на Северна Македонија на денот на уплатата.

Заради сето горе наведено се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од триесет (30) дена од денот на приемот на ова решение. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК**

**Претседател
М-р. Борче Размоски**